

# Нацрт А-Интегрирана еколошка дозвола

---

**Име на компанијата**

Друштво за производство, трговија и  
услуги

НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје

**Адреса:**

Бул. Борис Трајковски бр.73  
Кисела Вода

**Поштенски број и град:**

---

1000 Скопје

---

**Број на дозвола: УП1-11/3 бр.  
561/2019**

## Содржина

А-Интегрирана еколошка дозвола .....	i
Содржина.....	ii
Вовед .....	iii
Дозвола .....	14
1    Инсталација за која се издава дозволата .....	3
2    Работа на инсталацијата .....	6
2.1 Техники на управување и контрола.....	6
2.2 Сировини (вклучувајќи и вода) .....	9
2.3 Техники на работа.....	10
2.4 Заштита на подземните води .....	12
2.5 Ракување и складирање на отпадот.....	14
2.6 Преработка и одлагање на отпад .....	16
2.7 Енергетска ефикасност .....	17
2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија.....	18
2.9 Бучава и вибрации .....	19
2.10 Мониторинг .....	21
2.11 Престанок на работа .....	23
2.12 Инсталации со повеќе оператори .....	23
3    Документација .....	24
4    Редовни извештаи .....	26
5    Известувања .....	28
6    Емисии .....	30
6.1 Емисии во воздух.....	30
6.2 Емисии во почва.....	46
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација).....	47
6.4 Емисии во канализација.....	48
6.5 Емисии на топлина .....	49
6.6 Емисии на бучава и вибрации .....	50
7    Пренос до пречистителна станица за отпадни води.....	53
8    Услови надвор од локацијата.....	54
9    Програма за подобрување .....	55
10    Договор за промени во пишана форма .....	56
Додаток 1.....	57

Речник на користени поими

<b>Аеросол</b>	Суспензија на цврсти и течни честички во гасен медиум.
<b>Атмосферска вода</b>	Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде што не се одвиваат процесите.
<b>Барање</b>	Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа дозвола
<b>БПК</b>	Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена
<b>ГВЕ</b>	Границни вредности на емисија
<b>ГИЖС</b>	Годишен извештај за животна средина
<b>Годишно</b>	Приближно во интервали на 12 месеци Период или дел од период од 12 последователни месеци
<b>Градежен отпад и отпад од рушење</b>	Отпад што потекнува од градење, реновирање и рушење: глава 17 од националниот каталог на отпади или како што е договорено на друг начин.
<b>Границни вредности на емисија</b>	Масата, изразена во смисла на одредени специфични параметри, концентрацијата и/или нивото на испуштање, кои не смеат да бидат надминати во текот на еден или повеќе временски периоди.
<b>Граница за масен проток</b>	Границна вредност на емисија која е изразена како максимална маса на една супстанција што може да биде емитирана во единица време.
<b>dB(A)</b>	Децибели
<b>Ден</b>	Секој период од 24 часа
<b>Денски</b>	Периодот од 08.00 до 22.00 (сите промени треба да се одразат на дефиницијата за “ноќно време”).
<b>Дневно</b>	За време на сите денови од работата на инсталацијата и во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат ; со најмалку едно мерење во било кој еден ден.
<b>Договор</b>	Писмен договор
<b>Документација</b>	Секој извештај, запис, податок, слика, предлог, интерпретација или друг документ во писмена или електронска форма кој се бара со оваа дозвола.

**Двегодишно/  
биенално** Еднаш на секои две години

<b>Еколошка штета</b>	Согласно дефиницијата за еколошка штета во член 5 од Законот за животна средина
<b>Зелен отпад</b>	Отпадно дрво (не вклучувајќи импрегнирано дрво), растителни материјали како што е откос од трева и друга вегетација.
<b>I.S.EN Инцидент</b>	Интернационален стандард ЕН (i) итен случај; (ii) секоја емисија што не е во согласност со условите од оваа дозвола; (iii) секое надминување на дневниот капацитет на опремата за ракување со отпад; (iv) секое ниво, дадено во оваа дозвола, а е достигнато или надминато, и (v) секоја индикација дека загадување на животната средина се случило или може да се случи.
<b>Индустриски не опасен отпад</b>	Согласно дефиницијата за “индустриски не опасен отпад“ од член 6 од Законот за управување со отпад: Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад;
<b>Инсталација</b>	Согласно дефиницијата за “инсталација“ од член 5 од Законот за животна средина : - во однос на интегрираните еколошки дозволи, е неподвижна техничка единица каде што се вршат една или повеќе пропишани активности и активности кои се непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат ефект врз емисиите и врз загадувањето; - во однос на спречувањето и контролата на хавариите со учество на опасни супстанции, инсталација е техничка единица во рамките на еден систем во кој се произведуваат, употребуваат, складираат или се ракува со опасни супстанции. Таа ја вклучува целокупната опрема, објекти-те, цевководите, машините, алатките, приватните железнички споредни колосеци, станиците за истовар кои ја опслужуваат инсталацијата, складовите или сличните

градби, потребни за работа на инсталацијата.

<b>ИСКЗ</b>	Интегрирано спречување и контрола на загадувањето
<b>ИСО</b>	Интернационална организација за стандарди
<b>К</b>	Келвин (единица мерка за температура).
<b>Капацитет/ опрема за задржување</b>	Опрема наменета за задржување на евентуално истечен материјал, собирници.
<b>kPa</b>	Кило Паскали.
<b>Квартално</b>	Цел или дел од период од три последователни месеци, почнувајќи од првиот ден на Јануари, Април, Јули или Октомври.
<b>Leq</b>	Еквивалентно континуирано ниво на звук
<b>Локација чувствителни на бучава (ЛЧБ)</b>	Секоја резидентна куќа, хотел или хостел, болници, училишта, верски објекти, или било други места и објекти за кои е потребно отсуство на бучава со нивоа кои предизвикуваат непријатност.
<b>МДКе</b>	Максимална дозволена концентрација на загадувачки материји во гасовите кои се емитираат.
<b>Месечно</b>	Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во месечни интервали.
<b>Надлежен орган</b>	Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи
<b>НДТ</b>	Најдобри достапни техники
<b>Неделно</b>	За време на сите недели од работата на инсталацијта и во случај на емисии, кога има емисија; со минимум едно мерење во било која недела.
<b>Ноќно време</b>	Од 22.00 до 08.00 часот

<b>Одржува</b>	Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку се потребни, со цел адекватно да извршува функцијата.
<b>Оператор</b>	Согласно дефиницијата за “Оператор” од член 5 од Законот за животна средина: - секое правно или физичко лице кое врши професионална активност, или врши активности преку инсталацијата и/или ја контролира, или лице на кое му се доверени или делегирани овластувања за донесување економски одлуки во однос на активноста или техничкото работење, вклучувајќи го и носителот на дозволата или овластување за таквата активност, односно лицето кое е задолжено да регистрира или алармира за активноста.
<b>Полугодишно</b>	Целиот или дел од периодите од 6 последователни месеци
<b>Постројка</b>	Секое место или простор употребен за преработување или пак третман на отпадот.
<b>Праг за масен проток</b>	Количина на масен проток, над која се применува ограничување со МДК.
<b>ПРЕО</b>	Проценка на ризикот од еколошка одговорност
<b>Прилог</b>	Секое повикување на Прилог од оваа дозвола се однесува на прилози поднесени како дел од оваа дозвола
<b>Примерок</b>	Доколку контекстот на оваа дозвола не кажува нешто спротивно, примерокот ќе вклучи мерење со електронски инструменти.
<b>ПСОВ</b>	Пречистителна станица за отпадни води
<b>ПУЖС</b>	Програма за управување со животната средина
<b>ПУРЗ</b>	План за управување со ризикот по затворање
<b>Работни часови</b>	Часови/време во кое инсталацијата има дозвола/е овластена да работи.
<b>РЗПЗМ</b>	Регистер на загадувачи и пренос на загадувачки материји.
<b>РК</b>	Растворен кислород
<b>СЧ</b>	Суспендирани честички
<b>Санитарен/ комунален ефлумент</b>	Отпадни води од тоалетите, местата за миење и кантината во инсталацијата.

Закон за животна средина

---

<b>Слика</b>	Секое повикување на слика или број на слика значи слика или број на слика содржани во барањето, освен ако не е на друг начин договорено.
<b>Соодветно осветлување (светло)</b>	20 лукса, мерено на ниво на почва
<b>Стандардна Метода</b>	Национална, европска или интернационално признаена процедура (пр. И.С. ЕН, ИСО, ЦЕН, БС или еквивалентно).
<b>СУЖС</b>	Систем за управување со животната средина
<b>Тешки метали</b>	Тешки метали се група на елементи меѓу бакар и близумт во периодниот систем на елементи - со специфична густина поголема од 4.0 г/цм <sup>3</sup> .
<b>Течен отпад</b>	Било кој отпад во течна форма и што содржи помалку од 2% сува материја.
<b>X1 софтверски пакет</b>	Софтвер кој се користи за внесување на податоци, нивно пресметување и претставување на влијанието како и информации за трошоците.
<b>ХПК</b>	Хемиска потрошувачка на кислород
<b>ЦЕН (CEN)</b>	Comité Européen De Normalisation – European Committee for Standardisation.

## Вовед

### ***Овие воведни белешки не се дел од дозволата***

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/19, 65/18 и 99/18) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за “Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови”, до одобреноото ниво во Дозволата.

### Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање

Закон за животна средина

---

Основна дејност на инсталацијата Друштво за производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје е одгледување на ароматични и лековити растенија (канабис) и производство на фармацевтски производи и препарати од медицински канабис, со проектиран капацитет од 800kg цвет од канабис и 140 l екстракт од канабис./годишно.

Друштво за производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје, согласно категоријата на индустриски активности припаѓа на категоријата **Прилог 1 Точка 4.5** Инсталации кои користат хемиски или биолошки процес за производство на **базични фармацевтски производи**.

Локацијата на инсталацијата Друштво за производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје е на бул. Борис Трајковски бр.73 во североисточниот дел од локацијата ф-ка Билјана, во кругот на фабриката Охис АД Скопје.

**Согласно Договорот за закуп на деловен простор склучен помеѓу операторот Друштво за производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје, и АД Охис во стечај, вкупна закупена површина на која се наоѓа инсталацијата е 1.272 м<sup>2</sup> (деловен и магацински простор).**

**Објектот е поставен на два ката: приземје и 1кат. Во приземјето се одвива процес на одгледување на канабис и контрола на квалитет во следните простории:**

**\*Одгледување на канабис**

Мажка и вегетација, бебе, цвет1, цвет2, цвет3, цвет4, цвет5, цвет6, цвет7, цвет8, цвет9 и сушара.

**\*Контрола на квалитет**

Магацин за контролни примероци, соблекувална, просторија за миење садови, просторија за следење на стабилност, просторија за физичко хемиска анализа, просторија за инструментална анализа, просторија за вагање

**На првиот кат се одвива процес на екстракција и производство на готови дозирани форми во следните простории:**

**\*Екстракција**

Закон за животна средина

Магацин за помошни сировини, магацин за цвет(сировина), комуникации,, соблекувална за екстракција, специјален изолиран простор за достава на производ, просторија за припрема на сировината за екстракција, лабораторија за екстракција, пропусник за меѓупроизвод.

**\*Производство**

Соблекувална за вработени во хомогенизација и полнење и затворање на готов производ, соба за припрема и хомогенизација на готов производ,, соба за миење на садови, ходник во чист простор, соба за дозирање и затворање на готов производ, соблекувална за вработени во пакување и достава, соба за пакување, карантин,, ходник магацин, пропусник за доставување на примарна амбалажа, магацин/сеф за производи со психотропна супстанца, магацин за амбалажа, магацин за готов производ/гранични производи, лифт.

Технолошкиот процес претставува спој на две независни технолошки целини кои функционираат како една: процес на одгледување на канабис и процес на производство на екстракти и готови дозирани форми.

Процесот на одгледување на канабис е по indoor технологија и е поделен на неколку фази: клонирање, вегетација, цветање, берба,,сушење, кастрење, пакување и складирање.

Во сите фази обезбедени се строго контролирани и безбедносни услови во просториите: систем за вентилација со 5 измени на час и филтри за влезниот воздух, специјално осветлување со LED светилки, систем капка за наводнување на растенијата и систем за контрола на влага и температура.

Основа на сите маслени производи претставува маслото од канабис кое се добива по пат на екстракција на растението коноп во специјална екстракциона постројка.

Инсталацијата има имплементирано Систем за управување со заштита на животната средина. ISO 14001 : 2015 и во согласност со барањата на имплементираниот систем ќе ги идентификува аспектите на животната средина по дефинираните постапки.

## Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го надлежниот орган на адресата **Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.**

## Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги изземе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, член 55, став 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

## Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

## Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120, став 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

## Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Закон за животна средина

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање{Бр.}	Добиено	
Барање за добивање А-интегрирана еколошка дозвола уп1-11/3 бр.561/2019	12.04.2019 год.	Доставено е барање за добивање на А-интегрирана еколошка дозвола
Заклучок уп1-11/3 бр.561/2019	06.05.2019 год.	За дополнување на Барањето за добивање на А-ИЕД
Одговор по забелешки од заклучок уп1-11/3 бр.561/2019	14.05.2019 год.	Постапено по заклучок и доставени се дополнителните податоци
Објава на барање за добивање на А-ИЕД, уп1-11/3 бр.561/2019	31.05.2019 год.	Објавен е текстот за барањето во дневен печат и на веб страната на министерството на 10.06.2019 год.
Известување уп1-11/3 бр.561/2019	31.05.2019 год.	Доставен е примерок од барањето до Државниот инспекторат за животна средина
Известување уп1-11/3 бр.561/2019	31.05.2019 год.	Доставен е примерок од барањето до општина Кисела Вода
Известување уп1-11/3 бр.561/2019	31.05.2019 год.	Доставен е примерок од барањето до Министерство за здравство
Известување уп1-11/3 бр.561/2019	31.05.2019 год.	Доставен е примерок од барањето до Град Скопје
Мислење уп1-11/3 бр.561/2019	08.07.2019 год.	Доставено е позитивно мислење по однос на барањето од Град Скопје
Записник ИП1 бр.15-287 од државен инспектор за животна средина	17.07.2019 год.	Од извршен инспекциски надзор по однос на Нацрт А-ИЕД
Тековна состојба од Централен Регистар - <b>електронски</b>	17.07.2019 год.	Промена на сопственичка структура
Објава на Нацрт А-ИЕД уп1-11/3 бр.561/2019	19.07.2019 год.	Објавена Нацрт А-ИЕД во дневен печат и на веб страницата од

Нацрт А Интегрирана еколошка дозвола за Друштво за производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ  
ДООЕЛ Скопје

Закон за животна средина

---

	МЖСПП
--	-------

Нацрт А-Интегрирана  
еколошка дозвола

## Дозвола

Број на дозвола: УП1-11/3 бр.561/2019

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник 53/05; 81/95; 24/07; 159/08; 83/09; 48/10; 124/10, 51/11 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18 и 99/18) го овластува:

**Име на компанијата:** Друштво производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје

со регистрирано седиште

**Адреса** Бул. Борис Трајковски бр.73 – општина Кисела

Вода

**Поштенски број Град**

1000 Скопје

**Држава**

Република Северна Македонија

**Број на регистрација на компанијата** 7142242

Да раководи со инсталацијата

**Цело име на инсталацијата:** Друштво производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје

**Адреса**

Бул. Борис Трајковски бр.73 – општина Кисела

Вода

**Поштенски број Град**

1000 Скопје

во рамките на дозволата и условите во неа.

МИНИСТЕР  
Naser Nuredini

Датум:

Нацрт А-Интегрирана еколошка дозвола,за  
Друштво за производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје

Закон за животна средина

## 1 Инсталација за која се издава дозволата


1.1.1. Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Табела 1.1.1	Основни активности	
<b>Активност од Прилог 1 и 2 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови</b>	<b>Опис на наведената активност</b>	<b>Граници на наведената активност</b>
Прилог 1. Точка 4.5 <b>Инсталации кои користат хемиски или биолошки процес за производство на базични фарацевтски производи</b>	Одгледување на ароматични и лековити растенија (канабис) и производство на фармацевтски производи и препарати од медицински канабис	<b>800 kg цвет од канабис 140 l екстракт од канабис годишно</b>


1.1.2. Активностите овластени во условите 1.1.1. ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата, прикажана подолу во планот.

Табела 1.1.2	
Координати на инсталацијата Друштво за производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје	N: 41° 966050    E: 21° 477947

Закон за животна средина



Макролокација на инсталацијата



Мапа на локацијата со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата

Закон за животна средина

---

- 1.1.3. Оваа дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за животна средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18 и 99/18) и ништо во оваа дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите на барањата од други закони и подзаконски акти.
  
- 1.1.4. Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира и ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа дозвола. Сите активности кои треба да се извршат според условите на дозволата стануваат дел од дозволата.

## 2 Работа на инсталацијата

### 2.1. Техники на управување и контрола

- 2.1.1. Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е описано во документите наведени во табела 2.1.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.1.1 : Управување и контрола		
Опис	Документ	Дата кога е применето
<b>Управување и контрола на инсталацијата</b> -структура на управување со инсталацијата; - шема на организациона структура на управување;	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје III	12.04.2019 год.
Сертификати – копии од EN ISO 9001>2015 и EN ISO 14001>2015 \	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје III	12.04.2019 год

- 2.1.2. Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во управувањето со Инсталацијата за која се издава дозволата, ќе бидат одржувани во добра оперативна состојба.
- 2.1.3. Во инсталацијата за која се издава дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен и целосно запознаен со барањата од дозволата.
- 2.1.4. Копија од оваа дозвола ќе биде достапна во секое време, за целиот персонал вклучен во изведување на работата што е предмет на барањата од дозволата.
- 2.1.5. Менаџерот на инсталацијата или номинирано, соодветно квалификувано и искусно лице, во улога на заменик, ќе биде присутен во инсталацијата во секое време во текот на работата на инсталацијата или како што е поинаку назначено од страна на Надлежниот орган.

Закон за животна средина

---

- 2.1.6. Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите во дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат во извршувањето на нивните обврски.
- 2.1.7. Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на потребите за обука и за обезбедување на соодветна обука за целиот персонал чија работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да чува записи од обуките.
- 2.1.8. Операторот ќе воспостави и одржува програма за животна средина да се обезбеди дека постои соодветна контрола на процесот во разни модули на работење. Програмата ќе ги идентификува клучните индикативни параметри за контрола на функционирањето на процесот, како и методи за идентификација за мерење и контролирање на овие параметри. Абнормалните услови во кои што се одвива процесот ќе се документираат и анализираат за да се идентификува било каква корективна активност.
- 2.1.9 Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за ревизија на управувањето со животната средина со цел да се провери дали:
  - Активностите за управувањето со животната средина се во согласност со програмата за управување со животната средина и дали тие се имплементирани ефикасно;
  - Ефективноста на системот за управување со животната средина во исполнување на политиката за животна средина на инсталацијата.

## 2.2. Сировини (вклучувајќи и вода)

2.2.1. Операторот, согласно условите од измената на дозволата, ќе користи сировини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е описано во документите наведени во Табела 2.2.1., или на друг начин договорен со Надлежнот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1 : Сировини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е применето
Детали за сировини, меѓупроизводи, производи , итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или се создадени на локацијата	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Анекс 1 - Табела IV.1.1.	12.04.2019 год.
Детали за сировини, меѓупроизводи, производи , итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или се создадени на локацијата	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр. 561/2019, Анекс 1 - Табела IV.1.2	12.04.2019 год.
Сировини и помошни материјали	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје IV	12.04.2019 год.
Извештаи од тестирање од губривото	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје IV	12.04.2019 год.
Сертификати од анализи на сировини	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје IV	12.04.2019 год.
Ракување со сировини, горива, меѓупроизводи и производи	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје V	12.04.2019 год.

Закон за животна средина

---

- 2.2.2. Со оглед на фактот дека основна дејност е одгледување на ароматични лековити растенија (канабис) и производство на фармацевтски производи и препарати од медицински канабис, Операторот на инсталацијата има склучено Договор со ЈЗУ Институт за јавно здравје и фармацевтски факултет –Скопје,, како овластени лаборатории за контрола на лекови и анализи на екстрактите од канабис.
- 2.2.3. Начинот на складирање на сировините е дефиниран и во строго контролирани услови, и во определени простории и магацини, исдиференцирани за сировини, готов производ/граничен производ соодветно.
- 2.2.4. Операторот ќе води Регистар на белешки за заштита и сигурност на сите сировини кои ги користи во инсталацијата.
- 2.2.5. Операторот ќе го известува Надлежниот орган за животна средина за секоја промена на сировините кои ги користи надвор од оние кои се наведени во барањето за А – ИЕД, уп1-11/3 бр.561/2019, од 12.04.2019 год.. Ова известување ќе се врши, доколку за тоа има потреба.
- 2.2.6. Операторот ќе направи преглед на ефикасноста на употребата на сировини во сите процеси, со особено внимание на намалувањето на создавањето отпад, кој ќе се создава како резултат на одржувањето на машините и опремата. Утврдувањето ќе се базира на најдобрите меѓународни искуства за овој вид на активност. Онаму каде што се идентификувани можни подобрувања, ќе се инкорпорираат во распоредот на цели и задачи за животната средина.

### **2.3. Техники на работа**

2.3.1. Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе се води на начин и со примена на техники описаны во документите наведени во Табела 2.3.1., или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Закон за животна средина

Табела 2.3.1 : Техники на работа		
Опис	Документ	Дата кога е применено
Опис на инсталацијата, нејзините технички делови и директно поврзаните активности	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје II	12.04.2019 год
<b>Опис на инсталацијата</b> -намена на објектот; -работни и помошни простории; -шематски приказ на распоредот на просториите за контрола на квалитет, екстракција и производство;	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје II.1	12.04.2019 год
<b>Техничко технолошки карактеристики</b> Опис на технолошки процес; -процес на одгледување на канабис; -процес на производство на готови дозирани форми	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје II.2	12.04.2019 год
<b>Инсталирана опрема во инсталацијата</b> -постројки за вршење на дејноста	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје II.3	12.04.2019 год
<b>Развој и историјат на активноста</b>	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје II.4	12.04.2019 год
<b>Ракување со материјалите</b>	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје V	12.04.2019 год
<b>Енергија</b> -електрична енергија од приватна трафостаница на ОХИС ТС 35/10/0,4kW	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје V.1	12.04.2019 год
<b>Вода</b> Постојна градска водоводна мрежа во ОХИС ЈП Комуналец Кавадарци;	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје V.1	12.04.2019 год
<b>Опис на управување со цврст и течен отпад генериран</b>	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје V.2	12.04.2019 год

Закон за животна средина

од инсталацијата		
<b>Ниво на создавање на отпад</b>	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје V.2	12.04.2019 год
<b>Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот</b>	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје VIII.1	12.04.2019 год
<b>Мерки за третман и контрола на загадувањето на крајот од процесот</b>	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје VIII.2	12.04.2019 год
<b>Опис на други планирани превентивни мерки</b>  -спречување на несреќи и итно реагирање;	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје XII.1	12.04.2019 год

2.3.2. Операторот ќе го минимизира бројот на застои на операциите на инсталацијата.

2.3.3. Операторот ќе врши редовна контрола на садовите под притисок и сите цевководи и во временски периоди согласно меѓународните стандарди за тој вид садови и инсталација и ќе го известува Надлежниот орган за нивната состојба.

2.3.4 Ракувањето со сировините, горивата, хемикалиите, помошните материјали и електричната енергија се одвива (и ќе се одвива), според техничко-технолошки норми и баражња, согласно законската регулатива.

## **2.4. Заштита на подземните води**

2.4.1. Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде контролирана како што е описано во документите наведени во Табела 2.4.1., или на друг начин договорени со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.4.1 : Заштита на подземните води		
Опис	Документ	Дата кога е примено
<b>Опис на управување со цврст и течен отпад во инсталацијата</b> -ниво на создавање на отпад;	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Прилог V.2.1 и V.2.2	12.04.2019 год
-Договор за превземање на обврски за постапување со отпад од пакување; -договор за собирање, транспортирање и согорување на медицински отпад;	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Прилог V.	12.04.2019 год
<b>Ракување со сировини и помошни материјали</b>	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје V	12.04.2019 год
<b>Емисии во канализација</b>	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Прилог VI,3	12.04.2019 год
<b>Оценка на влијанието врз животната средина на искористувањето на отпадот во рамките на локацијата и/или негово одлагање</b>	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје VII,7	12.04.2019 год
<b>Опис на други планирани превентивни мерки</b>	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Прилог XII	12.04.2019 год

2.4.2. Сировините, меѓупродуктите, производите и создадениот отпад ќе се складираат на места наменети за тоа, соодветно заштитени против истурање и истекување. Материјалите јасно ќе бидат означени и соодветно одделени.

2.4.3. Товарењето и истоварувањето на материјалите ќе се извршува на места наменети за тоа, заштитени од истурање и истекување.

2.4.4. Операторот во инсталацијата ќе има соодветен капацитет на опрема и/или соодветни абсорпциски материјали за да го задржат и апсорбираат било кое протекување во инсталацијата. Откако еднаш ќе се употреби апсорпцискиот материјал, истиот ќе се складира на соодветно место.

2.4.5. Сите резервоари и цевоводи ќе се одржуваат соодветно на материјалите кои се пренесуваат низ или се складираат во нив.

Закон за животна средина

---

- 2.4.6. Дренажните системи, танкваните, ќе се прегледуваат неделно и соодветно ќе се одржуваат во секое време.
- 2.4.7. Се задолжува операторот на инсталацијата да врши редовни контроли на сите садови под притисок во согласност со законската регулатива.
- 2.4.8. Се задолжува Операторот, соодветно да постапува со цврстиот отпад генериран во фазата на преработка на канабис(остатоци од вазните од камената волна, ситен цврст отпад и отпадна прашина од растенијата и остаток од екстракција), во согласност со претходно утврдените карактерискики.

## 2.5. Ракување и складирање на отпадот

2.5.1. Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е описано во документите наведени во Табела 2.5.1., или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.5.1 : Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е применето
Опис на управување со цврст и течен отпад, генериран од инсталацијата	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје V.2	12.04.2019 год
Отпад – Друг вид на користење/одложување на отпад	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Анекс 1 Табели – Табела V.2.2	12.04.2019 год

Закон за животна средина

Табела 2.5.2 : Отпад складиран на самата локација			
Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
1. отпад од растително ткиво -02 01 03	Времено	контејнер	До конечно предавање на ЈКП Дрисла доо Скопје
2.отпад од пакување од хартија и картон -15 01 01-	Времено	контенери - канти	До конечно предавање на Пакомак Скопје
3. Отпад од пакување од пластика -15 01 02-	Времено на самата локација	контенери - канти	До конечно предавање на Пакомак Скопје
4. Отпад од пакување од дрво -15 01 03-	Времено на самата локација	контенери - канти	До конечно предавање на Пакомак Скопје
5. Отпад од пакување од метал -15 01 04-	Времено на самата локација	контенери - канти	До конечно предавање на Пакомак Скопје
6. Отпад од пакување од композитни материјали -15 01 05-	Времено на самата локација	контенери - канти	До конечно предавање на Пакомак Скопје
7. Отпад од пакување од стакло -15 01 07-	Времено на самата локација	контенери - канти	До конечно предавање на Пакомак Скопје
8.Измешан комунален отпад -20 03 01	Времено на самата локација	контенери	До конечно предавање на ЈП Комунална хигиена

Закон за животна средина

---

- 2.5.2. Операторот ќе обезбеди дека отпадот, пред да се пренесе на друго лице, соодветно ќе се спакува и ќе се означи согласно националните, Европските и било кои други стандарди кои се на сила во врска со таквото означување.
- 2.5.3. Операторот ќе врши ракување и складирање на отпадот (неопасен и опасен) согласно Законот за управување со отпад.
- 2.5.4. Доколку не е одобрено написмено од страна на Надлежниот орган, на Операторот му се забранува да го меша опасниот отпад од една категорија со опасен отпад од друга категорија или со неопасен отпад.
- 2.5.5. Операторот годишно (на секои 12 месеци) ќе приложува План на кој се прикажани местата за складирање на отпадот.
- 2.5.6. Складишните површини за отпад, ќе бидат проектирани на тој начин што ќе спречат да дојде до неовластено и инцидентно испуштање на какви било загадувачки супстанции во почва, површинските и подземните води, во согласност со одредбите предвидени во релевантната легислатива.

Закон за животна средина

2.6. Преработка и одлагање на отпад

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е описано во документите наведени во табела 2.6.1., или на друг начин договорен писмено со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1 : Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е применето
Договор за превземање на обврски за постапување со отпад од пакување	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје V. Додаток1	12.04.2019 год
Договор за собирање, транспортирање и согорување на медицински отпад	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје V. Додаток1	12.04.2019 год
Отпад – Друг вид на користење/одложување на отпад	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Анекс 1 Табели – Табела V.2.2	12.04.2019 год

2.6.2. Рециклирањето и одлагањето на отпадот на определено место ќе се одвива само во согласност на условите на оваа Дозвола и во согласност со соодветните национални и Европски законски регулативи и протоколи.

2.6.3. Операторот ќе врши преработка и одлагање на неопасен отпад согласно Законот за управување со отпад.

2.6.4 За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад на локацијата ќе се води целосна евиденција, која ќе биде достапна за инспектирање од страна на овластените лица на Надлежниот орган во секое време.

## 2.7. Енергетска ефикасност

2.7.1. Операторот, согласно условите во измената на дозволата, ќе употребува енергија како што е описано во документите наведени во Табела 2.7.1., или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.7.1 : Енергетска ефикасност		
Опис	Документ	Дата кога е применено
<b>Енергетска ефикасност -SMART систем за дигитална контрола, мониторинг и следење на условите</b>	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Прилог X..	12.04.2019 год

- 2.7.2. Операторот треба да има план за управување со енергијата, кој ќе биде дополнуван годишно.
- 2.7.3. Операторот ќе се придржува кон НДТ за услови за основна енергија, НДТ за основни енергетски потреби и НДТ за понатамошни услови за штедење енергија.

## 2.8. Спречување и контрола на несакани дејствија

2.8.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што е описано во документите наведени во табела 2.8.1., или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.8.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е применето
<b>Опис на други планирани превентивни мерки</b> Спречување на несреќи и итно реагирање	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Прилог XII, Поглавје XII.1	12.04.2019 год

2.8.2. Операторот ќе се придржува кон Планот за заштита и спасување предложен од страна на операторот и дел Барање за А-интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје XII.1 од 12.04.2019 год.

2.8.3. Во случај да постои значителен ризик за испуштање на контаминирана вода, Операторот треба врз основа на наодите од оцената на ризикот, да подготви и имплементира, во согласност со Надлежниот орган, соодветна програма за управување со ризици. Програмата за управување со ризици треба целосно да се имплементира во рок од 12 (дванаесет) месеци од датумот на известувањето од страна на Надлежниот орган.

2.8.4. Во случај на несреќа Операторот веднаш треба да:

- го изолира изворот на било какви емисии;
- спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија;
- го процени загадувањето на животната средина, предизвикано од инцидентот;
- да идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите и ефектите кои следуваат;
- го забележи датумот и местото на несреќата;
- веднаш да го извести Надлежниот орган и другите релевантни институции.

Закон за животна средина

---

2.8.5 Во случај на несреќа Операторот во рок од 1 (еден) месец од несреќата треба да достави предлог до Надлежниот орган или друг начин договорен со Надлежниот орган. Предлогот има за цел да:

- идентификува и постави мерки за да се избегне повторно случување на несреќата;
- идентификува и постави било какви други активности за санација.

2.8.6 Операторот во врска со спречување и контрола на несакани дејствија, а што е различно од претходно наведеното, ќе постапува согласно Законот за животна средина, Глава XV – Спречување и контрола на хавариите со присуство на опасни супстанции.

## 2.9. Бучава и вибрации

2.9.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е описано во документите наведени во табела 2.9.1., доколку е во согласност со точките 2.9.2. или 2.9.3. од оваа Дозвола, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.9.1 : Бучава и вибрации		
Опис	Документ	Дата кога е применето
Емисии на бучава Вибрации	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје VI.5 и VI.6	12.04.2019 год
Влијанија од бучава	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје VII.8	12.04.2019 год
Емисии на бучава, збирна листа на изворите на бучава	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Анекс I, Табели - Табела VI.5.1	12.04.2019 год
Оценка на амбиенталната бучава	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Анекс I, Табели - Табела VII..8.1	12.04.2019 год

Закон за животна средина

- 2.9.2. Мониторингот на индикаторите за бучава во животната средина предизвикана од извори на бучава од инсталацијата за која се издава дозвола ќе се изведува согласно националното законодавство на РМ (“Закон за заштита од бучава во животната средина”, Сл. весник на РМ, бр. 79/07; “Правилник за поблиските услови во поглед на потребната опрема која треба да ја поседуваат овластени научни стручни организации и институции како и други правни и физички лица, за вршење на определени стручни работи за мониторинг на бучава”, Сл. весник на РМ, бр. 152/08; “Правилник за примената на индикаторите за бучава, дополнителни индикатори за бучава, начинот на мерење на бучава и методите за оценување со индикаторите за бучава во животната средина”, Сл. весник на РМ, бр.117/08).
- 2.9.3. Доколку вршителот на мерење е акредитиран согласно стандардот МКС EN 17025 за мерење на индикаторите за бучава во животната средина се смета дека го исполнува условот од точка 2.9.2.

2.10. **Мониторинг**

- 2.10.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е описано во документите наведени во Табела 2.10.1., доколку е во согласност со точката 2.10.3 и/или 2.10.4 од оваа Дозвола, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.10.1 : Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Мониторинг на емисиите и точки на земање на примероци	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Анекс 1 Табела IX.1.1 -	12.04.2019 год

2.10.2. Ќе обезбеди:

Закон за животна средина

---

- a** безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведен во релација со точките на емисија наведено во Додаток 2 од дозволата освен ако не е поинаку наведено во Додатокот, и
- б** безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

2.10.3. Согласно Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарни извори (Сл. Весник на РМ бр. 11/2012), член 4, став 3 операторот на инсталацијата, мерењата може да ги врши преку сопствени акредитирани служби/лаборатории или преку научни и стручни организации или други правни лица, доколку се акредитирани за вршење на мерење на емисии во воздухот од стационарни извори согласно стандардот МКС EN 17025 (вршители на мерења).

Земањето примероци и анализите на загадувачите од стационарни извори на емисија ќе се врши согласно акредитираната метода согласно стандардот МКС EN 17025.

Ако вршителот на мерења за одреден параметар не е акредитиран согласно стандардот МКС EN 17025 тогаш земањето примероци и анализите на тој параметар од стационарни извори ќе се врши согласно Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарни извори (Сл. Весник на РМ бр. 11/2012).

За овој (оние) загадувач (и) кои не е (се) опфатен(и) со овој Правилник, а вршителот на мерења нема акредирана метода согласно стандардот МКС EN 17025 за земање на примероци и анализа на истиот (истите), тогаш истите треба да се вршат согласно CEN стандардите. Доколку CEN стандардите не се достапни, ќе се користат ISO, национални или меѓународни стандарди.

Калибраирањето на автоматизираните системи за мерење треба да се вршат согласно Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарни извори (Сл. Весник на РМ бр. 11/2012). Доколку автоматизираните системи за мерење во инсталацијата не се опфатени со горенаведениот Правилник тогаш нивната калибрација ќе се врши согласно CEN стандардите. Доколку CEN стандардите не се достапни, ќе се користат ISO, национални или меѓународни стандарди.

Закон за животна средина

---

- 2.10.5. Со опремата за мониторинг и анализа треба да се ракува и истата да се одржува на начин кој ќе овозможи мониторинг на емисиите и испуштањата согласно точка 2.10.3 од оваа дозвола.
- 2.10.6. Фреквенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање на примероци и анализа, како што е наведено во оваа дозвола, може да се измени во согласност со Надлежниот орган кој ќе ја следи проценката на тест резултатите.
- 2.10.7 Се задолжува операторот НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје, редовно да доставува извештај од извршени мерења од мониторинг направен од акредитирана лабораторија.

## 2.11. Престанок на работа

2.11.1. Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е описано во документите наведени во табела 2.11.1., или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.11.1 : Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работка и грижа по престанок на активностите.	Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019, Поглавје XIII	12.04.2019 год

2.11.2. Операторот ќе се придржува кон мерките за престанок со работа и управување со резидуи, предложени во Поглавје XIII од Барање за А- интегрирана еколошка дозвола, уп1-11/3 бр.561/2019.

2.11.3. Обврската за враќање на животната средина во задоволителна состојба, по престанокот на работа на инсталацијата, од страна на операторот, ќе се врши согласно Законот за животна средина, член 120.

## 2.12. Инсталации со повеќе оператори

2.12.1. Со инсталацијата за која се издава дозволата управува само еден оператор. Оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2. од оваа дозвола.

### 3 Документација

- 3.1.1. Документацијата (“Специфицирана Документација”) ќе содржи податоци за:
- a** секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава измената на дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
  - б** целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.
- 3.1.2. За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време ќе бидат достапни:
- a** Специфицираната документација;
  - б** Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата (“Други документи”).
- 3.1.3. Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
- 3.1.4. Специфицираните и другите документи треба:
- a** да бидат читливи;
  - б** да бидат направени што е можно побрзо;
  - ц** да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.
- 3.1.5. Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.
- 3.1.6. За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за
- a** составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;

Закон за животна средина

---

- б најдобра проценка на создадената количина отпад;
  - ц трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
  - д најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.
- 3.1.7. Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.
- 3.1.8. Системите за транспорт ќе се контролираат и редовно ќе се врши инспекција, за да не настане дисперзија на материјалот или истекување. Операторот е должен да води и чува евиденција од истата.
- 3.1.10. Операторот ќе води записник од секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените активности за да се управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне повторно случување. Операторот треба што е можно побрзо по известувањето за инцидентот, да му поднесе евиденција за инцидентот на Надлежниот орган.
- 3.1.11. Операторот ќе се придржува кон своите обврски, согласно Законот за животна средина, член 110 (Општи обврски на операторот), 111 (Обврски на носителот на А-интегрирана еколошка дозвола) и 112 (обврска за асистенција).

## 4 Редовни извештаи

- 4.1.1. Сите извештаи и известувања што ги бара оваа измена на дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.
- 4.1.2. Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додаток 2:
  - а во однос на наведени емисиони точки;
  - б за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се договорат за време на преговорите;
  - ц давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели; и
  - д испраќање на извештај до Надлежниот орган во рок наведен во Табела Д2 во Додатокот 2

## Годишен извештај за животна средина

### Содржина

Извештај за мониторинг за емисија во воздух, канализација и бучава

Извештај за управување со отпад

Извештај за управување со отпадни води, (санитарни, технички и атмосферски)

Преглед за потрошувачка на сировини

Извештај за забелешки (жалби/поплаки).

Програма за управување со животната средина - извештај од претходната година.

Програма за управување со животната средина - предлог за тековната година.

Извештај за тестирање и инспекција на резервоари и цевоводите.

Извештај на пријавени инциденти.

Извештај за енергетска ефикасност

Извештај за утврдување на ефикасноста од користење на сировини во процесот и редукција на генериралиот отпад.

Извештај за менаџерскиот персонал на инсталацијата.

Материјален биланс за употребена вода

Извештај за прогресот кој е направен и развиените предлози за да се минимизира побарувачката на вода и волуменот на создавање на отпадни води.

Извештај за реализација на програма за јавно информирање

Копии од договори за соодветно постапување со различните категории отпад, отпадни води, атмосферски води;

Копија од Сертификат за животна средина

Годишниот извештај за животна средина операторот ќе го достави до Надлежниот орган најдоцна до 31 март наредната година.

## 5 Известувања

- 5.1.1. Операторот ќе го извести Надлежниот орган **без одложување:**
- a** кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
  - б** кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
  - ц** кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
  - д** било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.
- 5.1.2. Операторот треба да достави писмена потврда до Надлежниот орган за било кое известување од условот 5.1.1. согласно Распоредот 1 од оваа дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Распоредот 1 од оваа дозвола во рок од 24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Распоред, што е можно побрзо.
- 5.1.3. Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве
- a** перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
  - б** престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
  - ц** повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3. (б).
- 5.1.4. Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:
- i** било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
  - ii** промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);

Закон за животна средина

---

iii за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен.

5.1.5. Операторот ќе обезбеди и одржува огласна табла за инсталацијата која ќе биде читлива за лицата кои се надвор. Минималните димензии на таблата треба да бидат 1200 mm на 750 mm. На таблата треба јасно да бидат прикажани:

- Името и телефонскиот број на инсталацијата;
- Работно време;
- Името на имателот на дозволата;
- Телефон за контакт во итни случаи надвор од работното време;
- Референтен број на дозволата; и
- Каде може да се добијат информации за животната средина во врска со оваа инсталација.

## 6 ЕМИСИИ

### 6.1. Емисии во воздух

6.1.1. Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1., ќе потекнат само од извори(и) наведени(и) во таа Табела. (Број според мапата).

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
A1 – испуст од сушара	Процес на сушење на канабис	N: 41, 965994 E: 21, 478124

- 6.1.2. Границите на емисиите во воздух за параметарот(ите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2. нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
- 6.1.3. Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.1.2., на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела.
- 6.1.4. Во случај на појава на фугитивни емисии во воздух од активностите во инсталацијата, се задолжува операторот истите да ги контролира и намалува, со цел да се избегнат негативните влијанија врз животната средина.

Табела 6.1.2 : Границни вредности на емисиите во воздухот од емисиони точки					
Параметри	А 1- Испуст од сушара (Процес на сушење на канабис)  Средна вредност на волумен кој се еmitува				Фреквенција на мониторинг
	До (датум)	Еmitиран масен проток	Од (датум)	Концентрација (mg/m <sup>3</sup> ) ГВЕ	
Прашина			Од денот на издавањето на дозволата	50 mg/m <sup>3</sup>	Два пати годишно

**Забелешка:** Со оглед на фактот што се поставени филтри согласно барањата на SRPS EN 779:2012, на влезниот и излезниот канал на сушарата и вентилационен систем на испустот A1 од сушара, се задолжува операторот за мониторинг на параметарот - прашина, првата година да ја следи пропишаната фреквенција, а доколку нема надминување на граничната вредност на емисија на прашина да се редуцира на еднаш годишно.

- 6.1.5 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мириз надвор од границите на инсталацијата.
- 6.1.6 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.
- 6.1.7 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се превземат да се минимизира емисијата.
- 6.1.8 Мерењата за утврдување на концентрациите на загадувачките супстанции на воздух и вода треба да се изведуваат репрезентативно.

## 6.2. Емисии во почва

- 6.2.1. Нема да има емисии во почвата.

6.3. Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.3.1. Од Инсталацијата нема директни емисии во површински води

6.4. Емисии во канализација

6.4.1. Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1. ќе потекнуваат само од изворот(ите) наведени во таа Табела.

Табела 6.4.1 : Точка на емисија во канализација		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Канализација

Закон за животна средина

- 64.2. Границите на емисија во канализацијата за параметарот(рите) и точките на емисија поставени во Табела 6.4.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот период.
- 6.4.3. Временските периоди од 6.4.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето 9 од оваа дозвола.

**Табела 6.4.2 : Граници на емисии во канализација**

Параметар	Фреквенција на мониторинг	
	До датум на издавање на дозволата	Од датум на издавање на дозволата

- 6.4.4. Санитарните отпадни води, води од одржување на хигиена на вработените и отпадни води од миење на просториите за растење од Инсталацијата, без претходен третман ее испуштаат во постоечката канализација на АД ОХИС, кој управува со канализациониот систем. **По однос на наведеното, се задолжува операторот да достави копија од склучен договор со АД ОХИС, со дефинирани параметри на загадувачките материји, присутни во отпадните води.**
- 6.4.5. Атмосферските води преку мрежа на атмосферска канализација на АД ОХИС се носат до заеднички канал и се одведуваат до реципиент.

**Табела 6.4.3 : Граници на емисии во канализација**

Параметри	Фреквенција на мониторинг	
	До датум на издавање на дозволата	Гранична вредност на емисија

**Забелешка: Не е дозволено испуштање на индустриски отпадни води во канализација.**

Закон за животна средина

- 6.4.8 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција.
- 6.4.9 Нема да има испуштања на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание на нејзиното одржување.
- 6.4.10 Отпадната вода не треба да се разредува со цел емисиите да се усогласат со граничните вредности на емисии.

Квалитетот на отпадните санитарни и атмосферски води ќе се дефинира во договорите за превземање на истите.

## **6.5. Емисии на топлина - Нема**

- 6.5.1. Нема да има термално испуштање во канализација кое ќе има влијание врз животната средина.

## 6.6 Емисии на бучава и вибрации

6.6.1. Границните вредности за основните индикатори за бучава во животната средина предизвикана од извори на бучава од инсталацијата за која се издава оваа дозвола ќе бидат во согласност со националното законодавство на РМ (“Одлука за утврдување под кои случаи се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава”, Сл. весник на РМ, бр. 1/09; “Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина”, Сл. весник на РМ, бр. 147/08).

Табела 6.6.1.: Мерни места на бучава во животната средина на границата на инсталацијата за која се издава дозволата

Ознака на мерно место	Извор
N1	Вентилатори и вентилационен систем - Cirrus CR:161 C

Закон за животна средина

N2	Вентилатори и вентилационен систем-Cirrus CR:161 C
N3	Вентилатори и вентилационен систем - Cirrus CR:161 C
N4	Вентилатори и вентилационен систем - Cirrus CR:161 C

**Табела 6.6.3 : Границни вредности за индикатори на бучава во животната средина**

Параметри	Ниво на звучен притисок на граници од инсталацијата (N1 –N4)				Фреквенција на мониторинг
	До (датум)	L(dB)	Од (датум)	L(dB) ГВЕ	годишно
L <sub>d</sub>	До денот на издавањето на дозволата	70	Од денот на издавањето на дозволата	70	годишно
L <sub>B</sub>	До денот на издавањето на дозволата	70	Од денот на издавањето на дозволата	70	годишно
L <sub>H</sub>	До денот на издавањето на дозволата	60	Од денот на издавањето на дозволата	60	годишно

Закон за животна средина

## 7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води

## 8 Услови надвор од локацијата

## 9 Програма за подобрување

9.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1., заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Ознака	Мерка	Цел	Датум на завршување
1.	Прецизно планирање на производство од аспект на ефикасно искористување на сировините и репроматеријалите	Максимално можно намалување на создадениот отпад од производство	Континуирана мерка
2.	Редовна контрола на исправноста на машините и производната опрема	Спречување на дефекти на машините и производната опрема и редуцирање на создаден отпад	Континуирана мерка
3.	Набавка на квалитетни сировини и репроматеријали од аспект на компонентите од кои тие се направени преку проверка на безбедносните листи	Да не се генерира отпад штетен по животната средина и човековото здравје	Континуирана мерка
4.	Редовни превентивни прегледи на машините, опремата и инсталациите (електрична, громобранска, гасна, водоводна);	Спречување на хаварии	Континуирана мерка
5.	Организирање на редовни обуки на вработените од областа на заштита на животната средина и безбедноста и здравјето при работа	Подигнување на свеста на вработените во однос на заштита на животната средина и безбедноста и здравјето при работа	Континуирана мерка
6.	Редовен мониторинг на медиумите како воздух од страна на акредитирана лабораторија	Заштита на животната средина	Континуирана мерка
7.	Редовно одржување на дворното место	Заштите на животната средина и подобрени визуелни ефекти на опкружувањето	Континуирана мерка

## 10 Договор за промени во пишана форма

10.1 Кога својството "или како што е друго договорено написмено" се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

- 10.1.1 Операторот ќе даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и
- 10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.

10.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементацијата на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

10.3 Сите позначајни промени во инсталацијата или работи поврзани со неа, а кои се од типот на:

- a). Материјална промена или зголемување на:
  - природата или количината на било која емисија;
  - системите за намалување/третман или преработка;
  - опсегот на процесите што се изведуваат;
  - горивата, сировините, меѓупродуктите, продуктите или создадениот отпад, или

б). Било какви промени на:

- инфраструктурата на управување со локацијата или контрола со несакано еколошко влијание;
  - набавувачите кои би имале влијание врз животната средина
- ќе се изведат или ќе започнат со претходно известување за тоа, и со договор со Надлежниот орган.

Закон за животна средина

---

## Додаток 1

## Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

### *Дел А*

- Име на операторот.
- Број на дозвола.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на еmitираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува:
  - Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
  - Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
  - Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

### *Дел Б*

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- Име  Пошта.....
- Потпис  Датум
- Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

## Додаток 2

### Извештаи за податоците од мониторингот

Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот за точките А1			
Прашина	Два пати годишно	2019 год	
Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот			
Параметар	Точка на емисија	Период за давање извештаи	Почеток на периодот
Прашина	A1	Два пати годишно	Десет дена по истекот на секои 6 месеци
Годишен извештај за животна средина	Годишно	До 31 Март секоја година	
Евиденција на инциденти	Како се случуваат	Во рок од 3 (три) дена по инцидентот	
Емисии во воздух	Согласно табела Д2		
Отпад	Годишно	Десет дена по истекот на календарската година	
Енергетска ефикасност	Годишно	Десет дена по истекот на календарската година	
Потрошена вода	Годишно	Десет дена по истекот на календарската година	

## Додаток 3

Извештај	Фреквенција на извештајот Белешка	Датум на поднесување на извештајот
Годишен Извештај за Животна Средина (AEP)	Годишно	до 31-ви март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од 3(три) дена од инцидентот.
Мониторинг на воздухот	Два пати годишно и квартално	10(Десет) дена од истекот на полугодието за кое е поднесен извештај
Распоред на цели и задачи	На секои 5(пет) години, со годишно ревидирање	3(три) месеци претходно, пред започнувањето на развојот
Ревизија на употребата на вода	Годишно	до 31-ви март секоја година
Ревизија за енергетската ефикасност	Годишно	до 31-ви март секоја година